

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 53

11 март 2019, понеделник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
800. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на најниската висина на еднократниот надоместок и начинот на неговото плаќање за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 1965-1980/2155-2170 MHz.....	2	805. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за издавање, обновување и одземање на лиценците за проектирање на градби, ревизија на проектна документација, управител на градба, изведувач на градби, надзор над изградбата на градби и управител на одржување на објекти, формата и содржината на образецот на лиценците, како и формата и содржината и начинот на водење на регистарот за издадени, обновени и одземени лиценци.....	3
801. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Република Азербејџан.....	2	806. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за издавање, обновување, одземање на овластувања за изработка на проектна документација, за ревизија на проектна документација, за инженер за изведба и за надзорен инженер, формата и содржината на образецот на овластувањата, како и формата, содржината и начинот на водењето на регистарот за издадени и одземени овластувања.....	14
802. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Тајван.....	2		
803. Одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2019 година.....	3		
804. Објава од Министерство за надворешни работи.....	3		

	Стр.
807. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на истакнување на логото на Капетанијата на пристаништата.....	25
808. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на пливачки објекти.....	25
809. Правилник за критериумите за утврдување на заедничко дејствување согласно Законот за преземање на акционерски друштва.....	28

	Стр.
810. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	31
811. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец јануари 2019 година.....	31
812. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Северна Македонија за месец февруари 2019 година.....	31
Огласен дел	1-144

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

800.

Врз основа на член 33 став (3) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/14,188/14,44/15,193/15,11/18 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 5 март 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКАТА ВИСИНА НА ЕДНОКРАТНИОТ НАДОМЕСТОК И НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО ПЛАЌАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ОД РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИОТ ОПСЕГ 1965-1980/2155-2170 MHz

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на најниската висина на еднократниот надоместок и начинот на неговото плаќање за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 1965-1980/2155-2170 MHz на целата територија на Република Северна Македонија, донесена од директорот на Агенцијата за електронски комуникации бр.0805-255/6 од 6.2.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-859/1
5 март 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

801.

Врз основа на член 7 алинеја 7 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 5 март 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБЕЈДАН

Член 1

Со оваа одлука еднострано се укинуваат визите за краткорочен престој во Република Северна Македонија за државјаните на Република Азербејџан, до 90 дена во текот на 180 дена, во периодот од 16 март 2019 година до 15 септември 2019 година.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1732/1
5 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

802.

Врз основа на член 7 алинеја 7 од Закон за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 5 март 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ НА ТАЈВАН

Член 1

Со оваа одлука еднострано се укинуваат визите за влез и краткорочен престој во Република Северна Македонија за државјаните на Тајван, носители на тајвански патни исправи во кои е впишан и бројот на личната карта, до 90 дена во текот на 180 дена, во периодот од 1 април 2019 година до 31 март 2020 година.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1733/1
5 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

803.

Врз основа на член 3, а во врска со член 2, став 2 од Законот за сметање на времето („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/96 и 16/97) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 5 март 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО И ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО НА ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО 2019 ГОДИНА

1. Летното сметање на времето во 2019 година започнува на 31 март во 02h 00min 00s така што со поместување за еден час напред времето во 02h 00min 00s се смета како 03h 00min 00s.

2. Летното сметање на времето во 2019 година се завршува на 27 октомври во 03h 00min 00s, така што со поместување за еден час на назад времето во 03h 00min 00s се смета како 02h 00min 00s.

3. Часот кој на 27 октомври 2019 година, поради поместувањето за еден час на назад се појавува двапати помеѓу 02h 00min 00s и 03h 00min 00s се означува – првиот пат како час 2А, а вториот пат како час 2Б.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1855/1
5 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

804.

ОБЈАВА

Договорот за воено финансиска соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција (2016), склучен во Скопје на 30 декември 2016 година и во Анкара на 31 декември 2016 година, ратификуван од турска страна и од Собранието на Република Македонија на 20 февруари 2018 година и објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 36 од 26 февруари 2018 година, во согласност со член 9 од истиот, влегува во сила на 5 февруари 2019 година.

27 февруари 2019 година
Скопје

Министер
за надворешни работи,
Никола Димитров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

805.

Врз основа на член 38 став (9) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), министерот за транспорт и врски донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ, РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, УПРАВИТЕЛ НА ГРАДБА, ИЗВЕДУВАЧ НА ГРАДБИ, НАДЗОР НАД ИЗГРАДБАТА НА ГРАДБИ И УПРАВИТЕЛ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦИТЕ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ, ОБНОВЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ЛИЦЕНЦИ

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката за издавање, обновување и одземање на лиценците за проектирање на градби, ревизија на проектна документација, управител на градба, изведувач на градби, надзор над изградбата на градби и управител на одржување на објекти, формата и содржината на образецот на лиценците, како и формата и содржината и начинот на водење на регистарот за издадени, обновени и одземени лиценци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/13 и 101/14) во членот 2 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2

Во членот 6 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 3

Во членот 7 став 1 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 4

Прилозите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 се заменуваат со нови Прилози 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 кои се составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01 – 2245/1
5 март 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог 1



Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 38 став (1) и член 16 став (2) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), Министерството за транспорт и врски издава

Л И Ц Е Н Ц А А
ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ ОД
ПРВА КАТЕГОРИЈА

на

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО _____

Број _____

(ден, месец и година на издавање)

М.П

МИНИСТЕР

Прилог 2



Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 38 став (1) и член 16 став (3) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), Министерството за транспорт и врски издава

ЛИЦЕНЦА Б
ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ ОД
ВТОРА КАТЕГОРИЈА

на

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО _____

Број _____

(ден, месец и година на издавање)

М.П

МИНИСТЕР

Прилог 3



Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 38 став (1) и член 23 став (2) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), Министерството за транспорт и врски издава

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДБИ ОД
ПРВА КАТЕГОРИЈА

на

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО _____

Број _____

М.П

МИНИСТЕР

(ден, месец и година на издавање)

Прилог 4



Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 38 став (1) и член 23 став (3) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), Министерството за транспорт и врски издава

Л И Ц Е Н Ц А Б
ЗА РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДБИ ОД
ВТОРА КАТЕГОРИЈА

на

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО _____

Број _____

(ден, месец и година на издавање)

М.П

МИНИСТЕР

Прилог 5



Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 38 став (1) и член 14 став (2) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), Министерството за транспорт и врски издава

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА УПРАВИТЕЛ НА ГРАДБА

на

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО _____

Број _____

М.П

МИНИСТЕР

(ден, месец и година на издавање)

Прилог 6



Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 38 став (1) и член 26 став (2) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), Министерството за транспорт и врски издава

Л И Ц Е Н Ц А А
ЗА ИЗВЕДУВАЧ НА ГРАДБИ ОД ПРВА КАТЕГОРИЈА

на

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО _____

Број _____

М.П

МИНИСТЕР

(ден, месец и година на издавање)

Прилог 7



Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 38 став (1) и член 26 став (3) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), Министерството за транспорт и врски издава

ЛИЦЕНЦА Б
ЗА ИЗВЕДУВАЧ НА ГРАДБИ ОД ВТОРА КАТЕГОРИЈА

на

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО _____

Број _____

(ден, месец и година на издавање)

М.П.

МИНИСТЕР

Прилог 8



Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 38 став (1) и член 34 став (2) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), Министерството за транспорт и врски издава

Л И Ц Е Н Ц А А
ЗА НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА НА ГРАДБИ ОД ПРВА КАТЕГОРИЈА
на

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО _____

Број _____

(ден, месец и година на издавање)

М.П

МИНИСТЕР

Прилог 9



Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 38 став (1) и член 34 став (3) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), Министерството за транспорт и врски издава

ЛИЦЕНЦА Б
ЗА НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА НА ГРАДБИ ОД ВТОРА КАТЕГОРИЈА

на

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО _____

Број _____

(ден, месец и година на издавање)

М.П

МИНИСТЕР

Прилог 10



Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 38 став (1) и член 98 став (3) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), Министерството за транспорт и врски издава

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА УПРАВИТЕЛ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ
ОД ПРВА И ВТОРА КАТЕГОРИЈА

на

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО _____

Број _____

(ден, месец и година на издавање)

М.П

МИНИСТЕР

806.

Врз основа на член 39 став (9) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ, ОДЗЕМАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЗА РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЗА ИНЖЕНЕР ЗА ИЗВЕДБА И ЗА НАДЗОРЕН ИНЖЕНЕР, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОВЛАСТУВАЊАТА, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ОВЛАСТУВАЊА

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката за издавање, обновување, одземање на овластувања за изработка на проектна документација, за ревизија на проектна документација, за инженер за изведба и за надзорен инженер, формата и содржината на образецот на овластувањата, како и формата, содржината и начинот на водењето на регистарот за издадени и одземени овластувања („Службен весник на Република Македонија“ бр. 101/13), во членот 11 став 2 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2

Прилозите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 се заменуваат со нови Прилози 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 кои се составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01 – 2246/1
5 март 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог 1



Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 17 став (1) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), Комора на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ А
ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

од _____
(соодветна струка)

НА

име и презиме

Овластувањето е со важност до _____

Број _____

Претседател на

Издадено на _____

МП

Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

Прилог 2



Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 17 став (1) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), Комора на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ Б
ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

од _____
(соодветна струка)

НА

име и презиме

Овластувањето е со важност до _____

Број _____

Претседател на

Издадено на _____

МП

Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

Прилог 3



Република Северна Македонија

КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 24 став (1) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), Комора на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ А

ЗА РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

од _____ (соодветна струка)

НА _____

име и презиме

Овластувањето е со важност до _____

Број _____

Претседател на

Издадено на _____

МП

Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

Прилог 4



Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 24 став (1) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), Комора на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ Б
ЗА РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

од _____
(соодветна струка)

НА

име и презиме

Овластувањето е со важност до _____

Број _____

Претседател на

Издадено на _____

МП

Комората на овластени архитекти
и овластени инженери



Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 31 став (1) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), Комора на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ А
ЗА ИНЖЕНЕР ЗА ИЗВЕДБА

од _____
(соодветна струка)

НА

име и презиме

Овластувањето е со важност до _____

Број _____

Претседател на

Издадено на _____

МП

Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

Прилог 6



Република Северна Македонија

КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 31 став (1) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), Комора на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ Б
ЗА ИНЖЕНЕР ЗА ИЗВЕДБАод _____
(соодветна струка)НА

име и презиме

Овластувањето е со важност до _____

Број _____

Претседател на

Издадено на _____

МП

Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

Прилог 7



Република Северна Македонија

КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 35 став (1) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), Комора на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ А
ЗА НАДЗОРЕН ИНЖЕНЕРод _____
(соодветна струка)НА

име и презиме

Овластувањето е со важност до _____

Број _____

Претседател на

Издадено на _____

МП

Комората на овластени архитекти
и овластени инженери



Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 35 став (1) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), Комора на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ Б
ЗА НАДЗОРЕН ИНЖЕНЕР

од _____
(соодветна струка)

НА

име и презиме

Овластувањето е со важност до _____

Број _____

Претседател на

Издадено на _____

МП

Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

Прилог 9



(ознака на Комората)
Република Северна Македонија
Комора на овластени архитекти и овластени инженери

РЕГИСТАР ЗА ИЗДАДЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ОВЛАСТУВАЊА

807.

Врз основа на член 288 став 3 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15, 31/16 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ИСТАКНУВАЊЕ НА ЛОГОТО НА КАПЕТАНИЈАТА НА ПРИСТАНИШТАТА

Член 1

Во Правилникот за формата, содржината и начинот на истакнување на логото на Капетанијата на пристаништата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/15), во членот 2 став 1 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01 – 2249/1
5 март 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

808.

Врз основа на член 63 став 4 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15, 31/16 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ
НА РЕГИСТАРОТ НА ПЛИВАЧКИ ОБЈЕКТИ

Член 1

Во Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на пливачки објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 181/11), во членот 3 став 1 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2

Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01 – 2250/1
5 март 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

ПРИЛОГ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
Капетанија на пристаништата – Охрид

РЕГИСТАР НА ПЛИВАЧКИ ОБЈЕКТИ

на Република Северна Македонија

[illegible]

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

809.

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 5 став 11 од Законот за преземање на акционерските друштва („Службен весник на РМ“ бр. 69/2013, 188/2013, 166/2014, 154/2015, 23/2016 и 248/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26.2.2019 година, го донесе следниот

П РА В И Л Н И К

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО ДЕЈСТВУВАЊЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА

Член 1

(1) Со Правилникот за критериумите за утврдување на заедничко дејствување (во понатамошниот текст: Правилник) поблиску се пропишуваат критериумите за утврдување на заедничко дејствување од член 5 ставови 1, 2, 4 и 5 од Законот за преземање на акционерски друштва („Службен весник на РМ“ број 69/2013, 188/2013, 166/2014, 154/2015, 23/2016 и 248/2018).

Член 2

(1) За лица кои дејствуваат заеднички во смисла на член 5 став 1 алинеја 1 од Законот за преземање на акционерски друштва, се сметаат лица кои ги поврзуваат следните околности во врска со стекнувањето со хартии од вредност:

- временскиот период во кој ги стекнувале хартиите од вредност, во случаите кога две или повеќе лица во одреден временски период истовремено или постепено купуваат хартии од вредност на друштвото;

- начинот на стекнување на хартиите од вредност, кога хартиите од вредност се стекнати од страна на две или повеќе лица на идентичен начин - трговски преноси или нетрговски преноси без разлика на основот на нетрговскиот пренос, а особено во случај на трговски преноси:

а) кога хартиите од вредност лицата ги купувале од едно исто лице, било како сопственик било како полномошник на други сопственици на хартии од вредност или

б) кога при трговскиот пренос условите за продажба се непазарни, невообичаени или

в) кога трансакциите се извршени преку исто овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност или

г) кога во врска со хартиите од вредност на целното друштво преку медиумите вклучувајќи го и интернетот или на друг начин, се објавени информации кои влијаат на обемот на тргување или цената на хартијата од вредност или други информации од кои може да се зак-

лучи дека две или повеќе лица стекнале или имаат намера да се стекнат со хартии од вредност на целното друштво или

д) кога едно или повеќе лица се стекнале со хартиите од вредност во свое име, а за сметка на друго лице, односно кога парични средства за купување на хартиите од вредност во име на овие лица се обезбедени од страна на другото лице или другото лице им нуди други поволности на овие лица или постојат други дејствија кои укажуваат дека лицата стекнувале во свое име, а за сметка на другото лице или

ѓ) кога едно или повеќе лица склучиле договори или презеле други дејствија со друго лице (купувач) од кои произлегува дека лицето или лицата се обврзуваат дека ќе му ги продадат акциите што ги поседуваат во целното друштво или со кои се договараат за остварувањето на правото на глас или

е) кога хартиите од вредност се дадени во депозит, во залог или друго финансиско обезбедување или кога на друг начин е пренесено правото на глас на лице кое има право да гласа во негово име и по сопствена проценка, односно без упатство за гласање од законски имател;

ж) кога привремено се пренесува правото на глас од законски имател на хартии од вредност на лице, кое врз основа на полномошно има право да гласа во негово име и по сопствена проценка, без упатство за гласање, а тоа претставува прикриен начин на договарање чија цел е стекнување и зацврстување на контролата врз целното друштво.

- процентуалното учество во вкупниот број на хартии од вредност што веќе го имаат, поединечно и заедно со лицата со кои дејствуваат заеднички, пред дополнителното стекнување со хартии од вредност на друштвото, особено кога пред стекнувањето заедно поседуваат помалку од контролниот праг на преземање или помалку од потребното мнозинство утврдено со закон и статутот на друштвото за донесување на одлуки;

- процентуалното учество на дополнително стекнатите хартии од вредност во вкупниот број на хартии од вредност на друштвото на секое од лицата поединечно и заедно со другите лица, особено кога процентуалните учества на секое од лицата кои дејствуваат заеднички се исти или слични, кога поединечно или заедно го надминуваат контролниот праг за преземање или потребното мнозинство за донесување на одлуки или кога меѓу нив има лица кои претходно не биле акционери на друштвото или пак нивното учество било незначително или недоволно за остварување на контрола во друштвото.

(2) Во случај на давање на полномошно од страна на повеќе акционери на едно лице согласно став 1 алинеја 2 точка ж) од овој член полномошникот е должен во рок од 5 работни дена пред одржувањето на Собранието, да достави известување до Комисијата за намерата и причините за давањето на полномошната, бројот на акции за кои се дадени полномошната, како и дали истите се со или без инструкции за гласање.

(3) Известувањето од став 2 на овој член полно-мошникот го поднесува до Комисијата во писмена форма исклучиво на пропишаниот Образец кој е даден прилог кон овој Правилник.

Член 3

(1) Во смисла на член 5 став 1 алинеја 5 од Законот за преземање на акционерски друштва, заеднички дејствуваат и лица кои на собранието на акционери на целното друштво предложиле именување или разрешување на членови на органи на управување, односно надзорен одбор, или други одлуки кои се однесуваат на стратешките и деловните политики на друштвото, предметот на работење, како и статусните промени, а кои се носат со мнозинство од присутните гласови на собранието и кои гласале за донесување на такви одлуки.

(2) При оценување дали лица дејствуваат заеднички во смисла на член 5 став 1 алинеја 5 од Законот за преземање на акционерски друштва, кога одлуките се однесуваат на изборот на членовите на органот на управување односно надзорниот одбор на целното друштво, се води сметка и за следните состојби:

а) дали постои заедничко дејствување помеѓу некој од предложените членови на органот на управување, односно на надзорниот одбор и било кој од акционерите кои ги предлагаат. Се смета дека постои заедничко дејствување доколку се исполнети следните услови:

- постои или постоело претходно заедничко дејствување помеѓу акционерите кои ги предлагаат и предложените членови на органот на управување, односно на надзорниот одбор;

- помеѓу акционерите кои ги предлагаат и предложените членови на органот на управување, односно на надзорниот одбор во врска со предложениот избор, постојат пишани или неписани договори или спогодби;

б) бројот на предложените членови на органот на управување, односно на надзорниот одбор што се избира или се заменува во однос на вкупниот број на членови на органот на управување, односно на надзорниот одбор.

в) позициите во органот на управување, односно надзорниот одбор што ги имале членовите чија смена се предлага, а ќе ги преземат предложените членови на органот на управување, односно на надзорниот одбор.

г) траењето на мандатот на предложените членови на органот на управување, односно на надзорниот одбор.

д) дали некој од акционерите кои ги предлагаат членовите на органот на управување, односно на надзорниот одбор, директно или индиректно, ќе има друг интерес од нивниот избор освен неговиот интерес за акциите на друштвото.

ѓ) дали ново избраните лица за членови на органот на управување, односно на надзорниот одбор на целното друштво, непосредно пред изборот стекнувале хартии од вредност од целното друштво кои заедно со хартиите од вредност на лицата кои го предложиле нивниот избор го надминуваат контролниот праг на преземање, а изборот за членови на органот на управување, односно на надзорниот одбор е извршен веднаш по стекнувањето на акциите.

Член 4

(1) За лица кои дејствуваат заеднички во смисла на член 5 став 2 од Законот за преземање на акционерски друштва, се сметаат правно/и лице/а односно физичко/и и правно/и лице/а, кога едно од нив непосредно или посредно го контролира другото лице или другите лица, во смисла на член 3 точка 11 од Законот за преземање на акционерски друштва.

Член 5

(1) Во смисла на член 5 став 4 од Законот за преземање на акционерските друштва, правни лица дејствуваат заеднички кога се правно самостојни друштва, а кои воспоставуваат меѓусебни односи согласно Законот за трговски друштва како:

- Друштво кое во друго друштво има значајно учество, мнозинско учество или мнозинско право на одлучување, како и заемно учество и

- Друштво кое е зависно или владеачко друштво односно друштво кое има преовладувачко влијание.

Член 6

(1) Критериумите за заедничко дејствување дефинирани со овој Правилник се утврдуваат самостојно или кумулативно, во зависност од целокупно утврдени-те околности за секој конкретен случај.

Член 7

(1) Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

(2) Со влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за утврдување на критериумите за заедничко дејствување („Службен весник на РСМ“ бр. 182/2013 и 81/2014).

Број 08-258/1
26 февруари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

Образец – Известување**Известување од полномошник на
Собрание на акционери****Податоци за друштвото:**

1. Назив: _____
2. Број на издадени акции: _____
3. Дата на одржување на Собрание
на акционери: _____. _____. _____.
година

Податоци за полномошникот:

1. Име и презиме: _____
2. Број на акции кои ги поседувате во
друштвото _____
3. Вкупен број на добиени полномошна за
учество и гласање на седницата на
Собранието на акционери _____
4. Вкупен број на акции кои ќе ги
застапувате на седницата на
Собранието на акционери _____
5. Список на лица кои ги застапувате на
Собранието:
 1. _____
(име и презиме / назив) _____
(број на акции) _____
 2. _____
(име и презиме / назив) _____
(број на акции) _____
 3. _____
(име и презиме / назив) _____
(број на акции) _____
 4. _____
(име и презиме / назив) _____
(број на акции) _____
 5. _____
(име и презиме / назив) _____
(број на акции) _____

Податоци за добиените полномошна:

1. Наведете ја целта и намерата за
давањето на полномошната:

2. Дали полномошната имаат јасна
инструкција за гласање?

ДА

НЕ

3. Доколку одговорот е ДА, наведете
кои полномошна се со инструкција за
гласање и за каква инструкција се работи?

(име презиме / назив, печат и потпис)

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ****ОБЈАВУВА****810.**

Врз основа на член 83 став 7 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016 и 64/2018), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 27.2.2019 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Чelopeк-вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Чelopeк-вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Чelopeк-вон-град.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 0917-2889/1 Агенција за катастар на недвижности
27 февруари 2019 година Директор,
Скопје м-р **Борис Тунцев**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА****811.**

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството за труд и социјална политика

1. Стапката на трошоците на живот за месец јануари 2019 година, во однос на месец декември 2018 година, е пониска за 0,1%.

2. Исплатата на платите за месец јануари 2019 година, во однос на месец декември 2018 година, работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**812.**

Врз основа на член 44, став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 220/18), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

**ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА**

Индексот на цените на мало во Република Северна Македонија во периодот јануари-февруари 2019 година, во однос на просечните цени на мало во 2018 година, изнесува -0,6%.

Директор,
Апостол Симовски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019053